



13.5.2019 година

**ИЗВЕСТУВАЊЕ**  
**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**  
**(“Службен весник на Република Македонија” бр. 198/2018)**

**I. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ**

Согласно членот 66 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 198/2018), друштвата за осигурување, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурително брокерските друштва, лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон, се стекнале со звање овластен актуар, застапник во осигурување и осигурителен брокер се должни да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон односно **најдоцна до 7.11.2019 година.**

Согласно горенаведената законска одредба, друштвата за осигурување, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурително брокерските друштва, лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон (8.11.2018 година), се стекнале со звање овластен актуар, застапник во осигурување и осигурителен брокер се должни да се усогласат со следните одредби од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 во натамошниот текст: Законот):

- 1) **Друштвата за осигурување** да ги усогласат:
  1. Акционерите - иматели на квалификувано учество во друштвото со одредбите од членот 14 од Законот;
  2. Органот на управување со одредбите од членот 23 од Законот;
  3. Надзорниот орган со одредбите од членот 28 од Законот.
- 2) **Друштвата за застапување во осигурување** да ги усогласат акционерите - иматели на квалификувано учество во друштвото со членот 134-г а во врска со членот 14 од Законот.
- 3) **Осигурително брокерските друштва** да ги усогласат акционерите - иматели на квалификувано учество во друштвото со одредбите од членот 146 а во врска со членот 14 од Законот.
- 4) **Банките кои имаат согласност за вршење работи на застапување** во осигурување со одредбите од членот 134-г а во врска со членот 14 од законот.

- 5) Лицата кои имаат лиценца за **застапник во осигурување** да се усогласат со одредбите од членот 134-в од Законот.
- 6) Лицата кои имаат лиценца за **осигурителен брокер** да се усогласат со одредбите од членот 138 од Законот.
- 7) Лицата кои имаат дозвола за работа како **овластен актуар** да се усогласат со одредбите од членот 112 од Законот.

## **II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ**

Заради усогласување со Законот, најдоцна до рокот предвиден за усогласување (**7.11.2019 година**), друштвата за осигурување се должни до Агенцијата за супервизија на осигурување да ги достават следните документи:

Во однос на **акционерите - иматели на квалификувано учество (правни лица)**:

1. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;
2. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на правното лице не му е изречена споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на работи на осигурување.

Во однос на **акционерите - иматели на квалификувано учество (физички лица)**:

1. Потврда од Централен регистар или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето и финансиите;
2. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невестинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;
3. Изјава на лицеТО, дека во последните три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

Во однос на **членовите на органот на управување на друштвото (членови на Управен одбор и Извршни членови на Одбор на директори) и членовите на надзорниот орган**:

1. Потврда од Централен регистар или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во

- областа на осигурувањето и финансиите;
2. Потврда од надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, како и кривични дела фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, се додека траат правните последици на пресудата;
  3. Изјава на лицето дека не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

### **III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И БАНКИ КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ**

Заради усогласување со Законот, најдоцна до рокот предвиден за усогласување (**7.11.2019 година**), друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките кои вршат работи на застапување во осигурување се должни до Агенцијата за супервизија на осигурување да ги достават следните документи:

Во однос на **акционерите - иматели на квалификувано учество (правни лица):**

3. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;
4. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на правното лице не му е изречена споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на работи на осигурување.

Во однос на **акционерите - иматели на квалификувано учество (физички лица):**

4. Потврда од Централен регистар или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето и финансиите;
5. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;
6. Изјава на физичкото лице, дека во последните три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

#### **IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И АКТУАРИ – ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

Заради усогласување со Законот, најдоцна до рокот предвиден за усогласување (**7.11.2019 година**), лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување, осигурителен брокер и лицата кои имаат дозвола за овластен актуар се должни до Агенцијата за супервизија на осигурување да ги достават следните документи:

1. Потврда од Централен регистар или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во областа на осигурувањето и финансиите;
2. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невестината содржина и надриписарство од Кривичниот законик;
3. Изјава на физичкото лице, дека во последните три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице во кое била воведена посебна управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

**Напомена:** Со цел поедноставување и олеснување на постапката за усогласување со законот, се препорачува:

- Лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување а кои вршат работи на застапување во осигурување за друштво/а за осигурување врз основа на договор за застапување во осигурување или вршат работи на застапување во осигурување за друштво за застапување во осигурување или банка врз основа на договор за вработување или договор за застапување во осигурување со друштво за застапување во осигурување или банка, **документите за усогласување со законот кои се однесуваат на овие лица до Агенцијата да ги достават преку друштвата за осигурување, друштвата за застапување во осигурување односно банките со кои лицата имаа склучено договор за застапување во осигурување односно договор за вработување;**
- Лицата кои имаат лиценца за осигурителен брокер а кои вршат осигурително брокерски работи преку работен однос во осигурително брокерско друштво, **документите за усогласување со законот кои се однесуваат на овие лица до Агенцијата да ги достават преку осигурително брокерските друштва со кои имаат склучен договор за вработување.**

#### **V. ФОРМА И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА**

Друштвата за осигурување, друштвата за застапување во осигурување и осигурително брокерските друштва, лицата кои имаат лиценца за застапник во осигурување и осигурителен брокер и лицата кои имаат дозвола за овластен актуар се должни документацијата предвидена за усогласување со Законот да ја достават до Агенцијата за супервизија на осигурување во хартиена форма со назнака **УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ**.

Сите потврди се доставуваат во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар). Изјавата треба да биде нотарски заверена.

Во однос на странски правни лица, покрај потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија се доставува и Потврда од надлежен регистар односно надлежен орган од државата каде е регистрирано седиштето на правното лице. Во однос на странски физички лица, покрај потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија се доставува и Потврда од надлежен регистар, надлежен суд односно друг надлежен орган од државата чиј државјанин е лицето.

## **АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**